



## ОГЛАС БР.18/2014 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	
1	2	3	4	
1	Регионална дирекција Штип бр.24-537/42-6 Втора електронска јавна аукција	Земја - ливада на К.П. 5950, 1043 м2 ул.Индустриска бб И.Л. 11638 КО Делчево	151.700,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Делчево ул. Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-24/5 Петта електронска јавна аукција	TMB IVECO DAILY, PP-2462-AB, 2003 година TMB MERCEDES BENZ E 200 CDI CLASSIK, PP-425-CF, 1998 година PMB VOLKSWAGEN 3B PASSAT 1.9 TDI, PP 110-CE, 1997 година	300.000,00 140.000,00 100.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп на ул. Крушевски пат бб (во кругот на Дрво Мон), секој работен ден од 10 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
3	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-68/2 Слободна комерцијална продажба	PMB FORD SIERRA 1.8, PP-497-BP, 1986 година	/	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во с.Ерековци, секој работен ден од 10 до 14 ч. Комерцијална продажба: На 30.10.2014 од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
4	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-56/2 Втора електронска јавна аукција	TMB ФАП МИКСЕР, ОН-580-АV (каварисано)	178.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во с.Ерековци, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
5	Регионална дирекција Скопје бр.24-140/54 Десетта електронска јавна аукција	TMB FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	79.704,00	
6	Регионална дирекција Скопје бр.24-140/55 Деветта електронска јавна аукција	PMB FIAT STILO 1.9JTD, SK-090-PP, 2004 година	132.840,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино, Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
7	Регионална дирекција Скопје бр.24-140/56 Петта електронска јавна аукција	PMB BMW 520D, SK-130-PH, 2006 година PMB VOLKSWAGEN GOLF, SK-901-VJ, 2010 година	467.400,00 396.000,00	
8	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-23/6 Слободна комерцијална продажба	PMB ЛАДА 1300, BT-984-AV, 1990 година	/	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола на ул.Јанко Палигора бр.3/30, секој работен ден од 9 до 15 ч. Комерцијална продажба: На 30.10.2014 од 11 до 13 ч. на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
9	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/649-3 Трета електронска јавна аукција	PMB SEAT EXEO, KU-633-MJ, 2009 година	850.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице Алексо Личнов, тел. 075/402-632
10	Регионална дирекција Штип бр.24-1298/6 Трета електронска јавна аукција	TMB ГАЗ ГАЗЕЛЛЕ, КУ-764-DC, 2007 година	240.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
11	Регионална дирекција Штип бр.24-1258/4-2 Четврта електронска јавна аукција	PMB ПЕЖО 307, ST-945-IR, 2006 година	190.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Радовиш ул. 22 Октомври бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
12	Регионална дирекција Штип бр.2418-29-06130-6034/6-2 Деветта електронска јавна аукција	TMB Махиндра Скорпио Пик Ап, 2008 година	230.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
13	Регионална дирекција Штип бр.24-537/463-4 Тринаесетта електронска јавна аукција	Машина за шиене кожа, елементи за женски и машки чевли и др.	9.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
14	Регионална дирекција Штип бр.2419-8079/9-3 Седумнаесетта електронска јавна аукција	Машка конфекција-одела, палтало, панталони и елеси количина бр. 481	85.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
15	Регионална дирекција Штип бр.24-537/235-5 Седумнаесетта електронска јавна аукција	Штанц машина Бегал-кондуриска	14.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Куманово на ул.Маршал Тито бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
16	Регионална дирекција Штип бр.2419-8079/9-3 Петта електронска јавна аукција	Закчалки, маси, работни маси, столица и др. количина, 129 броја	40.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
17	Регионална дирекција Штип ст. бр.21/12 Четврта електронска јавна аукција	Сауни разни димензии, количина 9 Плочки, подни и ѕидни разни димензии 260 м2 Огледала Медјапан, количина 11 (оштетено) Елементи за водовод и санитарии, 55 артикли, количина 7637	210.000,00 45.000,00 9.000,00 230.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
18	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-4591/2 Тринаесетта електронска јавна аукција	Систем за собирање издувни гасови Вентилатор 0,55 kw, WURTH NR-B-5m, 2010 година Рампа на далечински управувач 3,6 м, производство 2010 година	25.000,00 17.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Јулијана Биџановска, тел.076/464-485
19	Регионална дирекција Скопје бр.24-140/53 Четирисет и четврта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
20	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-52-3/5 Петта електронска јавна аукција	Компјутер ЛЦД Монитор Телевизор Клима уред PANASONIK Клима FROZZINI	14.000,00 3.000,00 9.600,00 44.000,00 10.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
21	Регионална дирекција Тетово бр.2419/4590-Т/34 Слободна комерцијална продажба	Амбалажа шише 400 мл, количина 3 Амбалажа шише 650 мл, количина 170	/	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Наталија Гатовска, тел.076/464-559
22	Регионална дирекција Тетово бр.2419/4590-Т/35 Слободна комерцијална продажба	Спална (лежај без душек), количина 1 Комода-плава, количина 1 Мини клуб, количина 1 Фотеља плава, количина 1 Комода црвена, количина 1 Машина за штампање, количина 1 Машина за балирање, количина 1 Машина за кроење, количина 1 Циркулар, количина 1 Амбалажа шише 400 мл, количина 300 Амбалажа шише 650 мл, количина 100 Амбалажа шише 1 л, количина 284 Амбалажа 0,5 л, количина 2400 Амбалажа 0,5 л, количина 200 Амбалажа 0,5 л, количина 1500 Амбалажа за вц гел, количина 300	/	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 30.10.2014 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Наталија Гатовска, тел.076/464-559

- 1) За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 27.10.2014 година (понеделник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГ ДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 30.10.2014 година (четврток), на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.